

20091041965

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

17 2009

17 .07-3630/1
2009

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

1

(1) (:).

(2) , , , (:).

2

(1) .
(2) , .
(3) .

3

(1) , .
(2) , , .

4

- (1)
- (2)
- (3)

, " - "

II.

5

- (1)
- (2)

(3)

(4)

(5)

6

- (1)
- 1)
- 2)

3)

4)

5)

6)

(2)

(3)

(1) 2, 3, 4, 5 6

(4)

(5)

(4)

7

(1)

(2)

III. ,

1. Услови за работа на пратениците

8

:

- ,
- ,
- , -
- .

9

- (1) ,
- (2) , .
- (3) ,
- (4) (2)
- (5) (3)

10

11

- (1)
- (2) (1)

2. Организација на пратениците во пратенички групи

12

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9 (3)

(9)

13

14

(1)

(2)

**3. Податоци за имотната состојба
на пратениците**

15

(1)

30

(2)

30

(3)

30

(2)

(4)

(1) (2)

(1)

(1)

16

IV.

- (1) 17
- (2)
- (3)
- (4)

18

19

V.

Надзорни расправи

- (1) 20
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6) ()

(7)

(8)

21

(1)

(2)

(3) 15

(4)

22

(1)

(2)

(3)

23

(1)

(2)

(3)

VI.

24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) ().

VII.

25

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

VIII.

26

(1)

(2)

(3)

(4)

27

(1)

-

-

-

- ,

- ,

-

(2)

(1)

28

(1)

- ,

(2)

29

(1)

(2)

(3)

30

31

IX.

32

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) ().

33

(1) 11

(2)

(3)

(4)

(5)

34

(1)

35

, :

-

-

-

(2)

X.

36

(1)

(2) ()

(3) (2)

(4) (1)

XI.

- (1) . 37
(2) ,
(3) .

- (1) , 38
(2) ,

- (3) , 30
(4) ,

" , 39
" .

XII.

- (1) 40
(2) , .

- (1) 41
(2) .
(3) .

- (1) 42
() .

(2)

(1)

(3)

()

(4)

(5)

20%

(6)

(7)

(8)

()

(9)

(10)

XIII.

43

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

XIV.

- (1) 44
- (2) (1)
- 45
- (1) (" "
- 84/2005 18 161/2008).
- (2) (" "
- " 77/2008).
- (3) (" "
- 17/2006, 107/2006 80/2008) 2 (1)
- (1) 9 46 1 2010
- (2) (1) (2) 33
- (3)
- 47
- "